

## **Што е машина за дијализа? What is a Dialysis Machine?**

Машините за дијализа се познати под името машини за бубрези затоа што им помагаат на бубрезите да работат. Постојат многу причини зошто некому би му требала дијализа:

- Ако бубрезите не работат доволно како резултат на заболување или повреда
- Со цел да се отстранат штетните отпадни материјали од организмот
- Со цел да се отстрани вишокот на течност во организмот

## **Како работи? How does it work?**

Пациентите се поврзани со машината за дијализа преку црево (што личи на големо црево за интравенозна инфузија) што се поставува во вратот или во ципата. Дијализа може да е потребна 24 часа на ден или само неколку часа на ден. Сосотјбата на пациентот ќе одреди колку често е потребно да се прави дијализа.

Преку катетрот се извлекува крвта која што се циркулира преку филтер во машината со цел да се исчисти, а потоа се враќа назад преку истото црево.

Машините за дијализа ги има во разни форми и големини но сите работат на истиот начин. Кај пациентите кои добиваат дијализа е потребно редовно да се следи крвниот притисок и да се направат неколку тестови на крвта за да се знае дека дијализата работи како што треба.

## **Дали има некакви компликации? Are There Any Complications?**

Сите интерванции и процедури во Одделението за интензивна нега носат одреден степен на ризик дури и кога се изведуваат од страна на обучен и искусен персонал. Ве молиме да ги продискутирате овие прашања со медицинскиот персонал кој се грижи за пациентот.

## **Дали имате некакви прашања? Any Questions?**

Секако, ако имате некакви прашња или грижи, ве молиме да разговарате со сестрите и докторите од Одделението за интензивна нега.

